

# БАРАЊЕ/СLАІМ за ослободување од данок на други приходи for exemption from tax on other incomes



...... % Стапка од договорот / Rate in agreement

Oслободување / Exemption

ОДАТОЦИ ЗА азив / Registered равно лице или руго лице / сзидентна држа аночен идентис ах Identification Nun ОДАТОЦИ ЗА азив и правна ф едиште / Неаdqu ДБ / ЛІХ ОДАТОЦИ ЗА В / ЛГХ ОДАТОЦИ ЗА	name Адреса на с Место на ес Place of effecti ава на прима фикационен nober in R. Maceda иСПЛАТУ рорма / Regist arters	едиште / Re рективно уг re management re.not / Resia fopoj во Р.Ма nnia <b>BAЧОТ НА</b> ered name and	rgistered offi правувањ t ent state of акедонија ПРИХС Legal form	ice e / the recipient a / DД / INFORI	MATION FOI	R THE PA	I YER OF			I						Ter	пефон / Pho пефон / Pho   
равно лице или руго лице / gal or another person езидентна држа аночен идентис ах Identification Num ОДАТОЦИ ЗА едиште / Неаdqu ДБ / ЛІХ ОДАТОЦИ ЗА	Адреса на с Место на ес Place of effecti ава на прима фикационен пber in R. Maceda исплату рорма / Regist аrters	рективно уг re managemen reлот / Resia број во Р.Ма nnia BAЧОТ НА ered name and	акедонија A ПРИХС	e / the recipient a / DД / INFORI	   ЧОТ / INFC	I		l incom	I IE	I	I					Ter	пефон / Pho
руго лице / gal or another person езидентна држа аночен идентис ах Identification Nun ОДАТОЦИ ЗА азив и правна ф едиште / Headqu ДБ / ЛЛ ОДАТОЦИ ЗА	Место на ес Place of effecti ава на прима фикационен nober in R. Macedo ИСПЛАТУ рорма / Regist arters	рективно уг re managemen reлот / Resia број во Р.Ма nnia BAЧОТ НА ered name and	акедонија A ПРИХС	e / the recipient a / DД / INFORI	   ЧОТ / INFC	I		I INCOM	1E				1			Ter	пефон / Pho
га I ог апотher person езидентна држа аночен идентис ах Identification Nun ОДАТОЦИ ЗА азив и правна ф едиште / Неаdqu ДБ / ТIN ОДАТОЦИ ЗА	Place of effecti ава на прима: фикационен пber in R. Maceda иСПЛАТУ рорма / Regist arters ПРИХОДО	е managemen елот / Resia број во Р.М. бліа ВАЧОТ НА ered name and	t lent state of акедонија <b>А ПРИХС</b> Legal form	the recipient	   ЧОТ / INFC	I		I INCOM	  E	I			1		1		
аночен идентис ах Identification Nun ОДАТОЦИ ЗА азив и правна ф едиште / Неаdqu ДБ / ЛN ОДАТОЦИ ЗА	фикационен nber in R. Macedu MCПЛАТУ DopMa / Regist narters ПРИХОДО	број во Р.Ма mia <b>ВАЧОТ НА</b> ered name and	акедонија ПРИХС Legal form	) Д / INFORI ПЛАТУВА	   ЧОТ / INFC	I		INCOM	  E				1			Ter	 1ефон / Phor
ах Identification Nun ОДАТОЦИ ЗА азив и правна ф іедиште / Неаdqu ДБ / ТІN ОДАТОЦИ ЗА ІРУГО / ОТНЕК	nber in R. Maced MCПЛАТУ рорма / Regist Iarters ПРИХОДО	nia BAYOT HA	<b>А ПРИХС</b> Legal form	ОД / INFORI	   ЧОТ / INFC	I		INCOM	1E				1			Ter	 іефон / Phor
азив и правна ф едиште / Headqu ДБ / ТІN ОДАТОЦИ ЗА	рорма / Regist aarters ПРИХОДО	ered name and	Legal form	ПЛАТУВА	   ЧОТ / INFC	I		INCOM	IE				·			Ter	іефон / Phor
едиште / Headqu ДБ / 11N ОДАТОЦИ ЗА РУГО / ОТНЕК	nruxoдо					I DRMATIO	I IN FOR									Ter	тефон / Phor
дБ / <i>TIN</i> ОДАТОЦИ ЗА РУГО / <i>OTHER</i>	приходо	ГПРИМЕ	н од ис			I DRMATIO	I IN FOR									Ter	тефон / Phor
ОДАТОЦИ ЗА РУГО / <i>ОТНЕ</i>	1	ГПРИМЕ	нод ис			DRMATIO	N FOR										
руго / <i>othe</i> r	1	ГПРИМЕ	нод ис			ORMATIO	N FOR										
- , ,	2			Bi	ид на приход / 7			NCOM	E RECEI	VED FR	OM THE	PAYE	R				
- , ,	2					Type of income			Износ на	приход /	Amount of in	icome		д	атум на і	плаќање /	Date of paymer
- , ,	2																
ЗЈАВА НА ИС																	
	платувач	IOT/ STAT	EMENT OF	THE PAYER													
Примателот Примателот Податоците ООТВРДА НА І ЕСЕІРТ ОГ СОМР Потврдувам во смисла н за одбегну	на приход е о на приходот се вистинити надлежни ме дека лици на член	тварен соп е стварен к точни и по атум / Date иот ОРГА ОКТУ IN ТН то наведе став	ственик н орисник н тполни / H BO PE E RESIDEN но во точ од Меѓу очување	на приходот на приходот Information is o <b>ЗИДЕНТН</b> IT STATE OF нка 1 е рези инародниот помеѓу Ре	т / Recipient o т / Recipient o ассигаte, corre <b>НАТА ДРУ</b> <b>ТНЕ RECIPI</b> идент на - договор епублика	f income is f income is ect and con Me <b>KABA H</b>	actual o actual b nplete acro / Place	wner of enefician IMAT We c in se avoid	the incom y of the ii <b>EЛОТ</b> onfirm ti	ncome Πα <b>HA ΠΡ</b> hat the Article	реrson с	<b>OT /</b> quoted Paragi	in part .	1 of this of epublic	form the Ag of Ma	is resider greement iccedonia	nt of for and
	Í							o y r lace							ionine n	ne iar y sigi	
ОДАТОЦИ ЗА	а полном	ошнико	T / INFOR	RMATION FO	R THE AUTH	HORIZED	PERSO	N				_ п	оилог ов	ластува	ње / Е	nclose Au	tthorizatio
ме и презиме /	Full name																
дреса / Address																Тел	іефон / Phor
ІРИЛОЗИ / <i>EN</i>	ICLOSURE				и пого	дностите	е по ме	ѓунарс	дните д	цоговор	ои / Othe						•
Меѓународ	е во согла ниот дого ње поме	сност со зор за у Репу	член одбегнуі	став вање на	двојно		Мест	to A of	rticle double	Po taxati	aragraph on be	tween	of th Republ	ie Agreei ic of	ment f Mace	ior avoid edonia	and
	од кривична и Примателот Примателот Податоците ОТВРДА НА І ССЕІРТ ОГ СОМІ Потврдуван во смисла н за одбегну Македонија ОДАТОЦИ ЗА ме и презиме / дреса / Address РИЛОЗИ / ЕМ Управата барањето Меѓународ	ЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧ од кривична и материјална Примателот на приход е с Примателот на приход е с Податоците се вистинити, Податоците се вистинити, ССЕРТ ОГ СОМРЕТЕЛТ АUTHO ПотврДА НА НАДЛЕЖНИ ССЕРТ ОГ СОМРЕТЕЛТ АUTHO ПотврДуваме дека лице во смисла на член	ЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATZ од кривична и материјална одговорн Примателот на приход е стварен соп Примателот на приходот е стварен к Податоците се вистинити, точни и по Датум / Date ОТВРДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГА ССЕІРТ ОГ СОМРЕТЕЛТ АИТНОКІТУ IN ТНИ Потврдуваме дека лицето наведен Во смисла на член	ЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF од кривична и материјална одговорност изјав Примателот на приход е стварен сопственик н Податоците се вистинити, точни и потполни / Датум / Date ОТВРДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕ ССЕІРТ OF COMPETENT AUTHORITY IN THE RESIDEN Потврдуваме дека лицето наведено во точ во смисла на член	ЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAYER од кривична и материјална одговорност изјавувам / Соли Примателот на приход е стварен сопственик на приходот Податоците се вистинити, точни и потполни / Information is Датум / Date	ЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAYER	ЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAYER  DO K КРИВИЧНА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ ИЗЈАВУВАМ / CONCERNING law conseque  D Примателот на приход е стварен сопственик на приходот / Recipient of income is D Примателот на приходот е стварен корисник на приходот / Recipient of income is D Податоците се вистинити, точни и потполни / Information is accurate, correct and con  Aartym / Date  D CTBPDA HA HAAJNEЖНИОТ OPFAH BO PE3UAEHTHATA APXABA H CELIPT OF COMPETENT AUTHORITY IN THE RESIDENT STATE OF THE RECIPIENT OF IN  D TBPDA HA HAAJNEЖНИОТ OPFAH BO PE3UAEHTHATA APXABA H CELIPT OF COMPETENT AUTHORITY IN THE RESIDENT STATE OF THE RECIPIENT OF IN  D TBPDA HA HAAJNEЖНИОТ OPFAH BO PE3UAEHTHATA APXABA H CELIPT OF COMPETENT AUTHORITY IN THE RESIDENT STATE OF THE RECIPIENT OF IN  D TBPDA HA HAAJNEW / Date  D TAPYM / Date  D Aartym / Date  D AATTYM / DATE  AATTYM / DATE  D AATTYM / DATE  AATTYM / DATE	ЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAYER  DA Кривична и материјална одговорност изјавувам / Concerning law consequences I  D Примателот на приход е стварен сопственик на приходот / Recipient of income is actual o D Примателот на приходот е стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual b D Податоците се вистинити, точни и потполни / Information is accurate, correct and complete  Aaryw / Date  Aaryw / Date  Mecto / Pace  Aaryw / Date  DOTBPДA НА НАДЛЕЖНИОТ OPTAH BO PE3ИДЕНТНАТА ДРЖАВА НА ПРИ CCEIPT OF COMPETENT AUTHORITY IN THE RESIDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPДA НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТНАТА ДРЖАВА НА ПРИ CCEIPT OF COMPETENT AUTHORITY IN THE RESIDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPДA BA HAQUETO HABEQEHO BO TOVKA 1 е резидент на  BO СМИСЛА НА ЧЛЕН  D CTABPLAYBAЊЕ НА ДВОЈНО ОДАНОЧУВАЊЕ ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА  MAKEQOHUJA И  A TOTHOMOШНИКОТ / INFORMATION FOR THE AUTHORIZED PERSO  Me и презиме / Full name  apeca / Address  PUNO3U / ENCLOSURE  Y NPABATA За јавни пРИХОДИ ПОТВРДУВА ДЕКА  барањЕ На 9 јавни приходи потврдува Дека барањЕ на во согласност со член	ЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAYER  D A KPИBИЧНА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ ИЗЈАВУВАМ / CONCERTING law consequences I declar  D ПРИМАТЕЛОТ НА ПРИХОД Е СТВАРЕН СОПСТВЕНИК НА ПРИХОДОТ / Recipient of income is actual beneficiar  D TATYM / Date  AartyM / Date  D TBPDA HA HADJEXHUOT OPTAH BO PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADJEXHUOT OPTAH BO PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADJEXHUOT OPTAH BO PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADJEXHUOT OPTAH BO PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADJEXHUOT OPTAH BO PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADJEXHUOT OPTAH BO PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADJEXHUOT OPTAH BO PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADJEXHUOT OPTAH BO PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADJEXHUOT OPTAH BO PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADJEXHUOT OPTAH BO PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADJEXHUOT HABBEDEHO BO TOYKA 1 E PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D CMUCNA HA UNEH	ЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAYER  Dag кривична и материјална одговорност изјавувам / Concerning law consequences I declare  D примателот на приход е стварен сопственик на приходот / Recipient of income is actual owner of the incom D примателот на приходот е стварен сопственик на приходот / Recipient of income is actual beneficiary of the in D ngatoutre се вистинити, точни и потполни / Information is accurate, correct and complete   Aanym / Date  D TBPDA HA HADAREMHUOT OPTAH BO PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADAREMHUOT OPTAH BO PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADAREMHUOT OPTAH BO PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADAREMHUOT OPTAH BO PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADAREMHUAT O HABEDEND BO TOVKA 1 E PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADAREMHUAT CTAB  BO CMUCЛА НА ЧЛЕН  D TBPDA HA HADAREMHUAT O HABEDEND BO TOVKA 1 E PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADAREMHUAT O HABEDEND BO TOVKA 1 E PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADAREMHUAT CTAB  BO CMUCЛА НА ЧЛЕН  D TBPDA HA HADAREMHUAT O HABEDEND BO TOVKA 1 E PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADAREMHUAT O HABEDEND BO TOVKA 1 E PE3UDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  D TBPDA HA HADAREMHUAT / INFORMATION FOR THE AUTHORIZED PERSON  Mee u npesume / Full name  Appeca / Address  PUJJOSI / ENCLOSURE  Y npaBaTA 3a jaBHU NPUXOQU NOTBPDABA A A DAEDON OF HOULD A COMPONENTE / Should be submitted on request of the Public / Should be submitted on request of the Public / Should be submitted on request of the Public / Should be submitted on request of the Public / Should be submitted on request of the Public / Should be submitted on request of the Public / Should be submitted on request of the Public / Should be submitted on request of the Public / Should be submitted on request of the Public / Should be submitted on request of the Public / Should be submitted on request of the Public / Should be submit	ЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAYER  DO A КРИВИЧНА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ ИЗЈАВУВАМ / CONCERNING IGW CONSEQUENCES I declare  D ПРИМАТЕЛОТ НА ПРИХОД Е СТВАРЕН СОПСТВЕНИК НА ПРИХОДОТ / Recipient of income is actual owner of the income  D ПОДАТОЦИТ С С ВИСТИНИТИ, ТОЧНИ И ПОТПОЛНИ / Information is accurate, correct and complete  Arryw / Date  Arryw / Da	ЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAYER  DAR KPUBBUHHA и материјална одговорност изјавувам / Concerning law consequences I declare  D pumare.not на приход е стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual owner of the income D nogarou,ure се вистинити, точни и потполни / Information is accurate, correct and complete  Aarym / Date  DOTBPДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТНАТА ДРЖАВА НА ПРИМАТЕЛОТ НА ПРИХОД  CEEIPT OF COMPETENT AUTHORITY IN THE RESIDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  DOTBPДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТНАТА ДРЖАВА НА ПРИМАТЕЛОТ НА ПРИХОД  CEEIPT OF COMPETENT AUTHORITY IN THE RESIDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  DOTBPДА НА ЧАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТНАТА ЦРЖАВА НА ПРИМАТЕЛОТ НА ПРИХОД  CEEIPT OF COMPETENT AUTHORITY IN THE RESIDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  DOTBPДА НА ЧАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТ STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  DOTBPДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТ STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  DOTBPДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТ STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  DOTBPДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТ STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  DOTBPДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТ STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  DOTBPДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТ STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  DOTBPДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТ STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  DOTBPДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТ STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  DOTBPДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТ STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  DOTBPДА НА НАДЛЕЖНИИ СТАНИТИКИ Т И ПРИХОДИ ПОТВОРО  BO CMUCNA НА ЧЛЕН — CTABO Q MEFYHAPOQHHOT ДОТОВОР  A DOTADUJU JA ПОЛНОМОШНИКОТ / INFORMATION FOR THE AUTHORIZED PERSON  Me un презиме / Full name  apeca / Address  PUNO3U / ENCLOSURE  YNDBATA ЗА JABHU NPUXOДИ ПОТВРДУВА ДЕКА  YNDABATA ЗА JABHU NPUXOДИ ПОТВРДУВА ДЕКА  The Public Revenue Office  YNDABATA ЗА JABHU NPUXOДИ ПОТВРДУВА ДЕКА  The Public Revenue Office  YNDABATA ЗА JABHU NPUXOДИ ПОТВРДУВА НА ДВОЈНО  OGAHOYBAЊИ ПОМЕУ РОГИКА МАКЕДОНИ	ЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAYER  Зд кривична и материјална одговорност изјавувам / Concerning law consequences l declare  Примателот на приход е стварен сопственик на приходот / Recipient of income is actual owner of the income  Dipumatenor на приходот е стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual owner of the income  Dipumatenor на приходот е стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual beneficiary of the income  Dipumatenor на приходот е стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual beneficiary of the income  Dipumatenor на приходот е стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual beneficiary of the income  Dipumatenor na приходот е стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual beneficiary of the income  Dipumatenor na npuxodot e стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual beneficiary of the income  Dipumatenor of Competent Authon OPTAH BO PE3///EHTHATA ДРЖАВА НА ПРИМАТЕЛОТ НА ПРИХОДОТ / CEIPT OF COMPETENT AUTHORITY IN THE RESIDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  Dot Competent Authon of the Resident of the provide action be the only and power and the person quoted  action of double taxation be activate a queen deficiency of double taxation be activate of flow be activated on request of the Public Revenue Office confir  Aprox / Dire Arabe, Ha deojho od adovybaњe помеђу Република  Aprox / Peruforum e no mefy Penyonure a porosopy / Other evide should be submitted on request of the Public Revenue Office confir  Aprox / Dire Bio Cornachort со член cras od Bio Humane Arabe, Ha deojho of double taxation between ogahovybaњe nomefy Penyonuka Makegohuja u	ЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAYER  ЗДАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAYER  Здак кривична и материјална одговорност изјавувам / Concerning law consequences l declare  Примателот на приход е стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual owner of the income  Примателот на приход е стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual beneficiary of the income  Примателот на приход е стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual beneficiary of the income  Datym / Date	ЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAYER  DA Кривична и материјална одговорност изјавувам / Concerning law consequences / declare  D примателот на приход е стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual owner of the income D примателот на приходот е стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual beneficiary of the income D податоците се вистинити, точни и потполни / Information is accurate, correct and complete  Arrym / Dar  Arrym / D	ЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAYER  Dag Kpuburuna и материјална одговорност изјавувам / Concerning law consequences / declare  Dipumatenor на приход е стварен колственик на приходот / Recipient of income is actual owner of the income  Dipumatenor на приход е стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual owner of the income  Dipumatenor на приход е стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual owner of the income  Dipumatenor на приход е стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual owner of the income  Dipumatenor на приход е стварен корисник на приходот / Recipient of income is actual owner of the income  Dipamoture ce вистинити, точни и потполни / Information is accurate, correct and complete  Dipumatenor на приходот оргАн Bo PE3MДЕНТНАТА ДРЖАВА НА ПРИМАТЕЛОТ НА ПРИХОДОТ /  Recipi OF COMPETENT AUTHORTY IN THE RESIDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME  Tortspagaeme deka лицето наведено во точка 1 е резидент на  Bo смисла на член  Amery Date  Amery / Date  Amery A Date  Amery / Recipient of InCome  Tortspagaeme deka лицето наведено во точка 1 е резидент на  Amery / Date  Amer	ЗЈАВА НА ИСПЛАТУВАЧОТ / STATEMENT OF THE PAVER         од кривична и материјална одговорност изјавувам / Concerning law consequences l declare         Примателот на приходот с стварен колственик на приходот / Recipient of income is octual buereficiary of the income         Податоците се вистинити, точни и потполни / Information is accurate, correct and complete         OTBPДА НА НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН ВО РЕЗИДЕНТНАТА ДРЖАВА НА ПРИМАТЕЛОТ НА ПРИХОДОТ /         CECEPT OF COMPETENT AUTHORITY IN THE RESIDENT STATE OF THE RECIPIENT OF INCOME         Потврдување дека лицето наведено во точка I е резидент на во смисла на член

Барањето за ослободување од данокот на други приходи врз основа на одредбите од меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување е согласно член 23 од Законот за данок на добивка ("Службен весник на РМ", бр.112/14) и член 12 од Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување двојното ослободување или двојното оданочување.

Образецот се пополнува во 4 примероци (за надлежниот даночен орган на странската држава, за примателот на приходот, за исплатувачот на приходот, за Управата за јавни приходи).

Примателот на приходот пополнува во точка 1 и 7. Исплатувачот на приходот пополнува во точка 2, 3, 4, 5 и 8.

Пред исплатата на приходот, примателот пополнува 4 примероци од барањето и ги поднесува до надлежниот даночен орган во државата на која е резидент со цел да се потврди дека е резидент на таа држава (со пополнување и заверување на делот 6 од образецот). Надлежниот даночен орган на странската држава задржува еден примерок од образецот. Примателот останатите три примероци од образецот ги доставува на исплатувачот, а исплатувачот трите примероци комплетно пополнети ги доставува до надлежната Регионална дирекција на Управата за јавни приходи. Управата за јавни приходи ја спроведува потребната контрола, го заверува поднесеното барање, задржува еден примерок за свои потреби, а останатите два примероци ги враќа на исплатувачот на приходот (за исплатувачот и за примателот на приходот).

За секоја исплата на приход се поднесува ново барање. Управата за јавни приходи може, во случаи кога исплатувачот исплатува приход во еднакви временски периоди по иста основа, да одобри олеснувања за подолг временски период, но не повеќе од 12 месеци.

Примателот на приходот со "Х" означува дали барањето се однесува за одобрување пониска даночна стапка (во тој случај ја впишува и даночната стапка) или за ослободување од данок.

Образецот се пополнува читливо, со големи печатни букви.

## Податоци за примателот на приход

Се впишува називот на примателот на приходот. Ако примателот на приход е трговско друштво или друго правно лице или друштво на лица согласно странското право, се впишува адресата на седиштето и местото каде се врши ефективно управување со правното лице. Примателот на приходот ја впишува државата во која е резидент за даночни цели, како и даночен идентификационен број во Република Македонија.

## Податоци за исплатувачот на приход

Се впишува називот и правната форма, седиштето, како и ЕДБ на исплатувачот на приходот.

## Податоци за приходот примен од исплатувачот

Се впишува видот на приходот. Од описот мора да биде јасно дека се работи за приход за кој е утврдена погодност со меѓународните договори.

Се впишува износот на приходот во денари, како и дата на плаќањето.

## Друго

Се впишуваат други податоци.

## Изјава на исплатувачот

Пополнува исплатувачот на приходот.

#### Потврда на надлежниот орган во резидентната држава на примателот на приход

Пополнува надлежниот даночен орган на државата на која примателот на приходот е резидент за даночни цели.

## Податоци за полномошникот

Се пополнува во случај кога барањето го поднесува лице ополномоштено од примателот на приходот.

## Прилози

Се запишува кои документи се доставуваат како прилог на барањето. Треба да се приложат документи кои се однесуваат на исплатата на приходот и со кои се потврдува реалноста и основаноста на истата.

The claim for or exemption from tax on other incomes under the agreement for avoidance of double taxation is made under Article 23 from The Profit Tax Law ("Official Gazette of RM", No.112/14) and Article 12 from the Rulebook for the procedures for calculation and payment of income tax and way of avoiding of double taxation or double exemption.

This form should be completed in 4 copies (one copy for the Tax Authority in the foreign country, recipient of the income, payer of income and Public Revenue Office).

The recipient of income should complete section 1 and 7 of the form. The payer of income should complete section 2, 3, 4, 5 and 8 of the form.

Before the payment of income, the recipient should complete 4 copies of the claim and submit to the competent tax authority in the Resident State in order to verify its resident status (by filling and verification of section 6 of the form). The competent tax authority of the country retains a copy of the form. The other three copies of the form, the recipient should submit to the payer. The payer should complete these three copies and submit to the competent Regional Directorate of the Public Revenue Office. The Public Revenue Office should conduct the necessary control, verify the request and keep a copy for their own needs, while the other two copies should return to the payer of income (for the payer and for the recipient of the income).

New claim should be submitted for each payment of income. When the payer makes payments of income on the same basis in equal period, the Public Revenue Office can allow relieves for longer period but not longer than 12 months.

The recipient of income with "X" should mark whether the claim refers to approbation of lower tax rate (in that case the tax rate should be written in) or exemption of tax.

The form should be filled readable with capital letters.

## Information for the recipient of income

The registered name of the recipient of income should be written in. If the recipient of income is company or other legal person, or association of persons according to foreign law, the registered office and place of effective management should be written in. The recipient of income should write in the resident state for tax purposes, as well as the tax identification number in Republic of Macedonia.

Information for the payer of income The registered name and the legal form, the headquarters as well as the TIN of the payer of income should be written in.

## Information for income received from the payer

Type of income should be written in. It must be clear from the description that it is about income that has conveniences with the agreements. The amount of income in denars as well as the date of payment should be written in

## Other

Other information should be written in.

## Statement of the paver

Should be completed by the payer of income.

## Receipt of competent authority in the resident state of the recipient of income

Should be completed by the competent tax authority in the resident State of the recipient of income.

## Information for the authorized person

Should be completed when a person authorized by the recipient of income submits the request.

#### Enclocure

The documents enclosed to the claim should be listed. The claimant should enclose documents related to the payment of the income, which confirm that the income is really paid.